

Службен весник

на Република Македонија

Број 205

12 ноември 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3706. Уредба за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.....	3	3711. Одлука за определување месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје.....	10
3707. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за иновации и технолошки развој.....	9	3712. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Општина Крушево.....	11
3708. Одлука за давање согласност на Правилникот за измена на Правилникот за организација на Фондот за иновации и технолошки развој.....	9	3713. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија..	11
3709. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за правда – Управа за водење на матичните книги.....	10	3714. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија.....	12
3710. Одлука за утврдување на работите од премоерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	10	3715. Одлука за утврдување на работите од премоерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија.....	27

	Стр.		Стр.
3716. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Подареш, Општина Радовиш.....	27	3727. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Министерството за надворешни работи.....	31
3717. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за производство на енергија со намена Е2-комунална супраструктура КО Берово вон град, Општина Берово.....	27	3728. Решение за именување претседател, контакт – лица, компонентни контакт – точки, членови и секретар на Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан.....	32
3718. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Дебар....	28	3729. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Амстердам.....	33
3719. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Струга.....	28	3730. Програма за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2022 година.....	33
3720. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Дебар.....	28	3731. Исправка на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип.....	34
3721. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Амстердам.....	29	3732. Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“.....	34
3722. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Речица, Општина Куманово.....	29	3733. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	35
3723. Одлука за укинување на визите за краткорочен престој за државјаните на Република Колумбија.....	29	3734. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	37
3724. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Урбанистички план за село Оризари за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Оризари, Општина Кочани.....	30	3735. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија....	40
3725. Одлука за давање согласност за именување на Почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Струга..	31	3736. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година од регулиран период 2018-2020 година.....	42
3726. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на локалитетот „Ада“ с.Мрзенци, Општина Гевгелија.....	31	3737. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година од регулиран период 2018-2020 година.....	43
		3738. Решение за утврдување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за 2019 и 2020 година од регулиран период 2018-2020 година.....	44
		Огласен дел	1-52

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3706.

Врз основа на член 38-а став (5) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ АВИОПРЕВОЗНИЦИ И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ ОД КОРИСНИЦИТЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА

Член 1**Предмет**

Со оваа уредба се уредуваат начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка.

Член 2**Цел и начела**

Целта на оваа уредба е да се овозможи побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај во Република Македонија преку утврдување еднаков пристап, транспарентност во постапката за доделување на финансиска поддршка, како и квалитетно и ефикасно вршење на работите и услугите во воздушниот сообраќај.

Доделувањето на финансиската поддршка се врши во согласност со начелата на транспарентност, недискриминација, пропорционалност и ефикасност.

Член 3**Дефиниции**

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:

1. „Финансиска поддршка“ се финансиски средства кои се доделуваат од страна на Владата на Република Македонија на домашни и странски авиопревозници.

2. „Договор за финансиска поддршка“ е договор склучен помеѓу давателот на финансиската поддршка, од една страна и барателот на финансиската поддршка, од друга страна, а чиј предмет е доделување на финансиска поддршка согласно со оваа уредба.

3. „Јавен повик“ е постапка за доделување финансиска поддршка во која сите авиопревозници можат да поднесат барање за доделување на финансиска поддршка.

4. „Документација за барање“ е збир на документи и информации кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на барањето за доделување финансиска поддршка.

5. „Давател на финансиска поддршка“ е Владата на Република Македонија.

6. „Барател на финансиска поддршка“ е секој авиопревозник кој доставил барање за доделување финансиска поддршка.

7. „Корисник на финансиска поддршка“ е барателот на финансиска поддршка кој склучил договор за финансиска поддршка.

8. „Најповолен барател на финансиска поддршка“ е барателот кој доставил прифатливо барање и е највисоко оценет од страна на Комисијата за спроведување на постапката за доделување финансиска поддршка.

9. „Барање“ е предлог од барателот на финансиската поддршка изготвен врз основа на документацијата за барање кое претставува основа за доделување на финансиска поддршка.

10. „Прифатливо барање“ е барање кое е поднесено во утврдениот рок и за кое е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од документацијата за барање и одговара на сите критериуми, услови и евентуални барања за способноста на барателите.

11. „Нова дестинација“ е град или општина на која аеродромот/аеродромите кои ги опслужуваат истите не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до :

За „Меѓународен аеродром Скопје“ не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот;

За „Св. Апостол Павле“ – Охрид не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот.

12. „Постојна дестинација“ е дестинација која била опслужувана од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони,

13. „ИАТА“ е меѓународна асоцијација за воздушен сообраќај.

14. „ИАТА сезона“ е дел од календарската година која се однесува на летен и зимски ред на летање на начин пропишан од ИАТА и

15. „Авиопревозници“ се превозници кои вршат редовен јавен воздушен превоз и поседуваат уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate - AOC).

Член 4**Начин на доделување на финансиска поддршка**

Доделувањето на финансиската поддршка вклучува:

1. спроведување постапка за доделување на финансиска поддршка и
2. склучување на договор за финансиска поддршка.

Постапката за доделување на финансиска поддршка вклучува:

1. спроведување на јавен повик за доделување на финансиската поддршка и
2. определување – избор на корисник на финансиската поддршка.

Член 5**Финансиска поддршка**

Финансиската поддршка се доделува согласно член 38-а од Законот за воздухопловство за средствата утврдени во Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2022 година, преку Министерството за транспорт и врски.

Член 6**Период за кој се доделува финансиската поддршка**

Финансиската поддршка се доделува за период од три години од денот на отпочнување со примена на договорот за финансиска поддршка.

Член 7**Начин на доделување финансиска поддршка**

Доделувањето на финансиската поддршка се врши по пат на јавен повик за финансиска поддршка, организиран и спроведен согласно оваа уредба.

Член 8**Комисија за спроведување на постапката за доделување финансиска поддршка**

Постапката за доделување финансиска поддршка ја подготвува, организира и спроведува Комисија формирана од страна на министерот за транспорт и врски.

Комисијата од ставот 1 на овој член се состои од претседател и четири члена и нивни заменици.

За членови и нивни заменици во Комисијата се именуваат лица од Кабинетот на заменик претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресурси, Министерството за финансии, Министерството за транспорт и врски, Министерството за економија и Агенцијата за цивилно воздухопловство.

Во работата на Комисијата може да учествуваат и надворешни стручни лица.

Надворешните стручни лица и помагаат на Комисијата при евалуацијата на барањата, а за својата работа изготвуваат извештај кој го доставуваат до Комисијата и истиот е составен дел од извештајот на Комисијата за извршената евалуација од спроведената постапка.

Членови на Комисијата не можат да бидат лица кои:

- се во брачна врска, роднинска врска до второ колело или се поврзани со посвојување или старателство со барателот, со неговиот законски полномошник, а во случаите кога барателот е правно лице и со членови на неговите управни, надзорни или други органи и раководни тела,
- во текот на последните три години биле вработени или биле членови на органите на управување на барателот или
- се во друг законски или фактички однос со барателот.

Комисијата работи во полн состав и одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.

Член 9**Работни задачи на Комисијата**

Комисијата ги врши следните работи:

- подготвување на документацијата за барање,
- објавување на јавниот повик,
- организирање на приемот на барањата,
- давање на појаснувања и доставување дополнителни информации и документи,
- разгледување и оценување на барањата и давање предлог за избор на најповолен барател,
- поднесување предлог за поништување на постапката и
- вршење на работи потребни за спроведување на постапката согласно оваа уредба.

Член 10**Содржина на документацијата за барање**

Комисијата го објавува јавниот повик во рок не подолг од 15 работни дена од денот на влегувањето во сила на актот за формирање на Комисијата од страна на министерот за транспорт и врски.

Документацијата за барање ги содржи следниве елементи:

- покана за поднесување на барање со инструкција,
- критериуми за доделување на финансиската поддршка,
- инструкција за барателите за подготовка на барањето и
- предлог текст на договорот за финансиска поддршка.

Комисијата може да определи дека податоците или дел од податоците содржани во документацијата за барање се сметаат за класифицирани информации. Во таков случај барателите во постапката треба да поднесат изјава, приложена кон документацијата со која се обврзуваат дека нема да ги објавуваат податоците кои се сметаат за класифицирани информации.

Комисијата може да врши изменување и дополнување на документација за барање, под услов истите да се достапни на заинтересираните кандидати најдоцна пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барање за доделување на финансиска поддршка.

Член 11

Подигнување на документацијата за барање

Комисијата треба на авиопревозниците да им овозможи да ја подигнат документацијата за барање во рок од три дена од датумот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 12

Надоместок

За издавање на документацијата за барање не се наплаќа надоместок.

Член 13

Јавен повик

Комисијата го објавува јавниот повик за доставување на барање за доделување на финансиска поддршка во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку две домашни и едно странско јавно гласило и на веб-страницата на Министерството за транспорт и врски.

Јавниот повик од ставот 1 на овој член особено треба да ги содржи следните елементи:

- предмет на финансиската поддршка,
- постапка за доделување на финансиската поддршка,
- рок на валидност на барањата,
- рок, адреса и начин на подигнување на документацијата за барање,
- рок, адреса, начин за доставување на барањата и време и час на отворање на барањата,
- јазик на кој треба да бидат напишани барањата,
- лица овластени да учествуваат на отворањето на барањата,
- докази и документација кои на барателот му се потребни за докажување на личната состојба, професионалната дејност, економско-финансиската состојба и техничката или професионалната способност,
- назначување на критериумите за доделување на финансиската поддршка и
- други податоци кои се однесуваат на предметот на финансиската поддршка.

Член 14

Рокови

Рокот за поднесување на барањето за доделување на финансиска поддршка може да изнесува најмногу 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“.

Рокот од став 1 на овој член може да се продолжи од страна на Комисијата најдоцна пет дена пред истекот на рокот за поднесување на барањата за доделување на финансиска поддршка, и за тоа ќе ги информира сите лица кои подигнале документација за барање.

Член 15

Начин на доставување на барање

Барањето за доделување на финансиска поддршка се доставува на начин и во форма утврдени со јавниот повик и документацијата за барање.

Право да достават барање за доделување на финансиска поддршка имаат само авиопревозници кои ја подигнале документацијата за барање.

Авиопревозникот може да поднесе само едно барање за доделување на финансиска поддршка.

Член 16

Јавно отварање на барањата

Јавното отварање на барањата започнува на место и во време определено со јавниот повик.

Пред почетокот на отворањето Комисијата го утврдува бројот на пристигнатите барања и ги проверува овластувањата на овластените претставници на барателите на финансиска поддршка.

За текот на јавното отварање Комисијата води записник во кој задолжително се внесуваат следните податоци:

- назив на органот давател на финансиската поддршка,
- местото и времето на отворањето,
- повикувањето на бројот на јавниот повик,
- името и презимето на членовите на комисијата,
- бројот на примените барања
- бројот на задоцнетите барања,
- називот (името) на барателите,
- евентуалните забелешки на барателите за текот на јавното отварање и
- други информации кои ги смета за потребни.

Член 17

Евалуација на барањата

Евалуацијата на понудите се врши исклучиво во согласност со критериумите наведени во документацијата за барање и објавени во јавниот повик. Комисијата по извршената евалуација ќе пристапи кон рангирање на барањата и изготвување на предлог за избор на најповолен барател.

Член 18

Исклучување на барател

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка кој со правосилна судска одлука е осуден за следниве кривични дела:

- корупција,
- измама и
- перење на пари и други приноси од кривично дело.

Комисијата ќе го исклучи барателот на финансиската поддршка и кога:

- над него е отворена постапка на стечај или ликвидација;
- му е изречена казна за кривично дело или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност,
- не ги исполнил обврските за плаќање на даноци, придонеси и други јавни давачки во согласност со прописите на државата во која е основан и
- не доставил потполна документација за барање.

Член 19

Докази

За утврдување на личната состојба и професионалната дејност, барателите треба да приложат потврда или исправа издадена од надлежен судски или административен орган.

За утврдување на економската и финансиската состојба, барателите треба да приложат биланси или извадоци од билансите на состојба и податоци од билансите на успех.

За утврдување на техничката или професионалната способност, барателите треба да приложат:

- доказ за исполнување на условите за вршење на јавен воздушен превоз и
- доказ за реализиран превоз на патници во претходната година.

Член 20

Критериуми за доделување на финансиска поддршка

Финансиската поддршка ќе се доделува врз основа на следните критериуми:

- барателите на финансиската поддршка е потребно да имаат уверение за исполнување на безбедносните услови за вршење на јавен воздушен превоз (Air Operator Certificate – АОС),
- барателите на финансиската поддршка е потребно да имаат превезено, односно опслужено најмалку 10 милиони патници во 2017 година,
- барателите на финансиската поддршка е потребно да имаат остварено профит од најмалку 25.000.000,00 (дваесет и пет милиони) евра во 2017 година и

- изјава заверена на нотар од барателите на финансиската поддршка дека ќе ги исполнат условите од член 21 на оваа уредба.

Финансиската поддршка ќе се додели на барателот кој ќе понуди најголем број на нови дестинации кои за „Меѓународен аеродром Скопје“ не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони и за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид не биле опслужувани со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони.

Во случај два или повеќе баратели да понудат ист број на дестинации на кои ќе оперираат од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели на барателот кој ќе понуди поголем број на неделни фреквенции на дестинациите на кои ќе оперира од/до аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид.

Во случај два или повеќе баратели да понудат ист број на неделни фреквенции на дестинациите на кои ќе оперираат од/до аеродромите на „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, финансиската поддршка ќе се додели на барателот согласно принципот на првенство при поднесување на барањето за доделување на финансиската поддршка.

Доделувањето на финансиска поддршка ќе трае се до искористување на средствата од Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2022 година.

Член 21

Услови кои е потребно да ги исполнат корисниците на финансиската поддршка

Корисниците на финансиската поддршка треба да ги исполнат следните услови:

1. Најдоцна до 26 Март 2019 година да воспостават и/или одржат база од најмалку еден воздухоплов (авион) на еден од аеродромите во Република Македонија за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

2. Најдоцна до 26 Март 2019 година да започнат со оперирање на најмалку две нови дестинации од „Меѓународен аеродром Скопје“ и истите да ги опслужуваат за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

3. Да започнат со оперирање на најмалку четири нови дестинации од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, првите две до 26 Март 2019 година, а останатите во рок од една година од денот на склучување на Договорот и истите да ги опслужуваат за периодот за кој се доделува финансиската поддршка,

4. Понудените нови дестинации за „Меѓународен аеродром Скопје“ не смеат да се совпаѓаат со понудените нови дестинации за аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид,

5. Секоја нова дестинација воведена од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка да биде постојано опслужувана најмалку два пати неделно во која било од ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање од нејзиното воведување до завршување на периодот за кој се доделува финансиската поддршка, освен за неделата во која се паѓаат нова година и верските празници католички и православен Божиќ,

6. Секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка а ќе се оперира од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до „Меѓународен аеродром Скопје“,

7. Секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка а ќе се оперира од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од/до аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид,

8. Корисникот на финансиска поддршка да изработи план за промоција и маркетинг. Планот за промоција и маркетинг може да биде предмет на промени по укажување на давателот на финансиската поддршка и

9. Корисникот на финансиска поддршка на секои шест месеци доставува извештај за своето работење до Министерството за транспорт и врски.

Член 22

Начин на доделување на финансиска поддршка за воведување на нова дестинација

За воведување на секоја нова дестинација во периодот за кој се доделува финансиската поддршка, освен за дестинациите од членот 21 точките 2 и 3 на оваа уредба, корисникот на финансиската поддршка во рок од најмалку 60 дена пред воведувањето на новите дестинации доставува барање до Министерството за транспорт и врски за одобрување на истата.

Министерството за транспорт и врски одлучува во рок од 30 дена по приемот на барањето од ставот 1 на овој член.

Доколку корисникот не го достави барањето во рокот од ставот 1 на овој член а воведат нова дестинација, таквата нова дестинација нема да биде предмет на финансиска поддршка.

Член 23

Извештај од евалуација

Комисијата изготвува извештај за евалуацијата со предлог за избор на најповолен барател за склучување на договор за финансиска поддршка или предлог за поништување на постапката.

Извештајот од спроведената евалуација го потпишуваат претседателот и членовите на комисијата.

Член 24

Решение

Комисијата по спроведената постапка до министерот за транспорт и врски доставува:

- извештај од спроведена евалуација со предлог за избор на најповолен барател или
- извештај од спроведена евалуација со предлог за поништување на постапката.

Министерот за транспорт и врски врз основа на извештајот за евалуација и предлогот од ставот 1 на овој член:

- донесува решение за избор на најповолен барател врз основа на предлогот на Комисијата или
- донесува решение со кое ја поништува постапката врз основа на предлогот за поништување на Комисијата.

Решението од ставот 2 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Решението од ставот 2 на овој член Комисијата го доставува до сите баратели во рок не подолг од седум дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 25

Правна заштита

Против решението на министерот за избор на најповолен барател или решението за поништување на постапката не е дозволена жалба, а барателот на финансиска поддршка може да поведе управен спор.

Управниот спор не го одложува склучувањето на договорот за финансиска поддршка.

Член 26

Договор

Договорот за финансиска поддршка во име на Владата на Република Македонија го склучува министерот за транспорт и врски и избраниот најповолен барател на финансиската поддршка утврден со решението од член 24 став 2 алинеја 1 од оваа уредба, а во рок од седум дена од денот на донесувањето на истото.

Член 27

Форма и содржина на договорот

Договорот за финансиска поддршка се склучува во писмена форма.

Договорот за финансиска поддршка содржи одредби за:

1. целта, предметот и рокот на финансиската поддршка,

2. датумот на влегувањето во сила на договорот за финансиската поддршка,

3. правата и обврските на страните на договорот, вклучувајќи ги и условите и роковите за нивно исполнување,

4. висината, роковите и начинот на плаќање на финансиската поддршка,

5. одговорност за неисполнување на обврските по договорот, условите и начинот на вршењето на надзорот на вршењето на предметот на договорот,

6. начинот на решавање на спорите во врска со договорот кои ќе се решаваат преку арбитража во согласност со Законот за меѓународна трговска арбитража на Република Македонија, каде што бројот на арбитри ќе биде три, постапката ќе се води на македонски јазик, а местото на арбитражата ќе биде во Скопје, Република Македонија и

7. случаи на еднострано раскинување на договорот.

Договорот за финансиска поддршка еднострано може да се раскине во случај кога корисникот на финансиската поддршка:

- не ги исполни условите од член 21 од оваа уредба и
- изврши промена на нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка без добиена согласност од давателот на финансиската поддршка согласно член 30 од оваа уредба.

Давателот на финансиската поддршка врши постојан и редовен надзор за исполнување на правата и обврските од договорот за финансиска поддршка.

На договорот за финансиска поддршка соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи и останатите позитивно - правни прописи во Република Македонија, доколку со одредбите на оваа уредба поинаку не е уредено.

Член 28

Постојни дестинации

Доколку пред отпочнување на постапката за доделување на финансиска поддршка корисникот на финансиската поддршка опслужувал дестинации од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид, по склучување на договорот за финансиска поддршка истите ќе продолжи да ги опслужува најмалку два пати неделно во која било од ИАТА сезоните по однапред определен ред на летање за периодот за кој се доделува финансиската поддршка, освен за неделата во која се паѓаат нова година и верските празници католички и православен Божиќ.

Член 29

Зголемување на фреквенции

Доколку корисникот на финансиската поддршка за периодот за кој се доделува финансиската поддршка го зголеми бројот на неделни фреквенции, односно бројот

на летови во текот на една недела на дестинациите кои ги опслужувал од/до аеродромите „Меѓународен аеродром Скопје“ и „Св. Апостол Павле“ – Охрид до отпочнување на постапката за доделување на финансиска поддршка, ќе се доделува финансиска поддршка во согласност со член 31 став 2 и став 3 од оваа уредба, за бројот на патници во заминување кои се превезени како резултат на зголемените фреквенции.

За бројот на патници во заминување кои се превезени како резултат на зголемените фреквенции од „Меѓународен аеродром Скопје“ ќе се доделува финансиска поддршка во согласност со член 31 став 2 од оваа уредба а додека за бројот на патници во заминување кои се превезени како резултат на зголемените фреквенции од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се доделува финансиска поддршка во согласност со член 31 став 3 од оваа уредба.

Бројот на патници во заминување кои се превезени како резултат на зголемените фреквенции од став 2 на овој член ќе се утврдува за секој месец поединечно со пресметување на разликата од превезени патници во заминување од корисникот на финансиската поддршка во конкретен месец на поединечна дестинација и бројот на превезени патници во заминување од корисникот на финансиската поддршка во конкретен месец на истата дестинација во соодветниот месец во претходната година од денот на отпочнување со примена на договорот за финансиска поддршка.

Член 30

Промена на дестинации

Корисниците на финансиската поддршка можат да извршат промена на секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка која е предмет на финансиска поддршка, по добиена согласност од давателот на финансиската поддршка, доколку:

- новата дестинација која е замена за дестинацијата опслужувана од „Меѓународен аеродром Скопје“, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот и
- новата дестинација која е замена за дестинацијата опслужувана од аеродромот Св. Апостол Павле“ – Охрид, да не е опслужувана со редовен воздушен превоз во последните две ИАТА сезони од истиот.

Член 31

Износ на финансиската поддршка

Еднократна финансиска поддршка во износ од 40.000 евра во денарска противвредност се доделува за секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ и аеродром „Св. Апостол Павле“ – Охрид.

За секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка од „Меѓународен аеродром Скопје“ ќе се додели финансиска поддршка во износ од 9 евра во денарска противвредност по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 8 евра во денарска противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 7 евра во денарска противвредност по патник во заминување во третата година од договорот за финансиска поддршка.

За секоја нова дестинација воведена за периодот за кој се доделува финансиската поддршка од аеродромот „Св. Апостол Павле“ – Охрид ќе се додели финансиска поддршка во износ од 13 евра во денарска противвредност по патник во заминување во првата година од договорот за финансиска поддршка, 12 евра во денарска противвредност по патник во заминување во втората година од договорот за финансиска поддршка и 11 евра во денарска противвредност по патник во заминување во третата година од договорот за финансиска поддршка.

Еднократната финансиска поддршка од ставот 1 на овој член нема да биде исплатена за нова дестинација која била замена за нова дестинација согласно член 30 од оваа уредба за која веќе е исплатена еднократна финансиска поддршка.

Член 32

Начин на исплата

Финансиските средства од член 31 став 1 од оваа уредба се исплаќаат во рок од 30 дена од доставеното барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.

Финансиските средства од член 31 ставовите 2 и 3 од оваа уредба се исплаќаат месечно, во рок од 30 дена од доставеното барање до Министерството за транспорт и врски од корисникот на финансиската поддршка.

Барањето за исплата од став 2 на овој член, содржи детални податоци за патниците во заминување по одделна дестинација, кои може да бидат предмет на проверка од страна на давателот на финансиската поддршка.

Член 33

Завршни одредби

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/18).

Член 34

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9949/2
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3707.

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за иновации и технолошки развој бр.01-939/6 од 29.10.2018 година, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 29.10.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8536/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3708.

Врз основа на член 22 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за измена на Правилникот за организација на Фондот за иновации и технолошки развој бр.01-907/9 од

1.10.2018 година, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој на седницата, одржана на 1.10.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8536/2 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3709.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА – УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за труд и социјална политика му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Наслов	Сериски број	Модел	Бар код	Производител	Количина
1.	Десктоп компјутер	CZC647CFN5	HP 280MT G390T	110001288298	Хјулит Пакард	1
2.	Десктоп компјутер	CZC647CFND	HP 280MT G390T	110001288252	Хјулит Пакард	1
3.	Монитор	CHC646086F	HP 213a	110001288216	Хјулит Пакард	1
4.	Монитор	CHC7110DLK	HP 213a	110001288171	Хјулит Пакард	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надоместок на Министерството за правда – Управа за водење на матичните книги.

Член 3

Министерот за труд и социјална политика склучува договор со директорот на Управата за водење на матичните книги, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9100/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3710.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на ул. „Дермен Чифлик“, Штип на КП бр. 834/1, КО Штип 1.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9121/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3711.

Врз основа на член 365 став (1) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10,48/10, 24/11,166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18 и 120/18), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕСЕЧЕН ПАУШАЛ НА
НЕИЗВРШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ НА
ДИРЕКТОРИ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО
ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН
ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ
ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се определува месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје и тоа:

- месечен паушал во износ од 24.000,00 денари за претседателот на Одборот на директори и
- месечен паушал во износ од 20.000,00 денари за неизвршните членови на Одборот на директори.

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување месечен паушал на неизвршните членови на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје бр.42-1689/1 од 8.3.2016 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9154/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3712.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА
КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Крушево, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 2804 м2, на ГП бр. 9.11, кое претставува КП бр.4270, КО Крушево, со површина од 1365 м2, земјиште под зграда 1, запишано во Имотен лист бр. 1833 и КП бр. 4285/2, КО Крушево, со површина од 1439 м2, градеж-

но неизградено земјиште, запишано во Имотен лист бр. 1, согласно Извод од Детален урбанистички план дел од блокови 7, 8, 9 и 11, Општина Крушево, изменување и дополнување, донесен со одлука на Советот на општина Крушево бр.07-827/12, од 6.8.2010 година, заради изградба на објект со намена ДЗ - спорт и рекреација и Д2 - заштитно зеленило.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9287/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3713.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВ-
РОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари – деловни простории, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4 во Скопје, на КП бр. 9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист бр. 9099, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат 3, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 1138 м2;
- зграда 1, влез 1 кат 4, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 1196 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9413/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3714.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари и тоа:

РЕДЕН БР.	ОПИС НА ДВИЖНИТЕ СТВАРИ	ИНВЕНТАРЕН БРОЈ	ЕДИНЕЧНА СЕГАШНА ВРЕДНОСТ ВО ДЕНАРИ
1	ПОДВИЖЕН ФИОКАР СО 3	133502	1.042
2	ФИОКАР 65/55	133544	1.292
3	ФИОКАР 57/45/50	133563	1.042
4	ФИОКАР 57/45/50	133571	1.042
5	КЛУБСКА МАСА 120/64/	133920	1.893
6	ФИОКАР 63/50/50	133927	1.256
7	ФИОКАР 57/45/50	133938	1.042
8	ФИОКАР 57/45/50	133948	1.042
9	ФИОКАР 57/45/50	133959	1.042
10	КЛУБСКА МАСА 120/60/	133974	1.080
11	ФИОКАР 57/45/50	133999	1.042
12	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/7	134018	1.499
13	ПОДВИЖЕН ФИОКАР СО 3	134453	1.042
14	ЛАЖЕН ПУЛТ	134728	21.193
15	ДИРЕКТОРСКА ФОТЕЉА	134729	2.271
16	МАЛ ПУЛТ	134730	6.965
17	ПОДВИЖЕН ФИОКАР	134731	1.514
18	ПЛОТНА СО РОСТФРАЈН	134736	898
19	ГАРДЕРОБЕН ОРМАР 50/	134739	1.322
20	ГАРДЕРОБЕН ОРМАР 50/	134740	1.322
21	ГАРДЕРОБЕН ОРМАР 50/	134741	1.322
22	ГАРДЕРОБЕН ОРМАР 50/	134742	1.322
23	ГАРДЕРОБЕН ОРМАР 50/	134743	1.322
24	ГАРДЕРОБЕН ОРМАР 50/	134744	1.322
25	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	134750	50
26	КАНЦЕЛАРИСКИ ОРМАР 2	134890	2.969
27	ПОДВИЖЕН ФИОКАР	135534	1.514
28	СТОЕЧКА ЗАКАЧАЛКА	135710	138
29	ПОДВИЖЕН ФИОКАР	135812	1.514
30	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135813	3.159
31	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135814	3.159
32	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135815	3.452
33	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135816	3.159
34	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135817	3.452
35	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135818	3.452
36	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135819	3.452

37	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135820	3.452
38	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135821	3.452
39	КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА М	135822	45.961
40	КОМОДА СО ВРАТИ И ПЛ	135823	22.417
41	КОМОДА СО СТАКЛЕНИ В	135824	13.064
42	КЛИМА УРЕД ФО-Д224ЛГ	135825	7.407
43	КОМОДА СО ВРАТИ И ПЛ	135826	11.207
44	РАБОТНО БИРО МХ 77П	135827	113.066
45	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135828	3.452
46	КЛИМА УРЕД ФО-Д224ЛГ	135829	7.407
47	ФИОКАР 45/58/58	135830	1.042
48	ПЛАКАР СО ЛИЗГАЧКИ В	135831	13.781
49	ПЛАКАР СО ЛИЗГАЧКИ В	135833	19.250
50	ПЛАКАР СО ЛИЗГАЧКИ В	135834	5.458
51	КЛУБСКА МАСА 70/70 Д	135837	2.452
52	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135838	3.452
53	МАСА ЗА КОМПЈУТЕР 58	135839	879
54	БИРО КОМОДА 140/785	135840	1.532
55	КЛИМА УРЕД ВИВАКС 12	135841	5.982
56	РАБ.И ПОМОШ.БИРО СО	135842	40.435
57	ФОТЕЉА ЗА СТРАНКИ СО	135843	5.018
58	КЛИМА УРЕД ЛС-П 1260	135844	4.245
59	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135845	3.452
60	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135846	3.159
61	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135847	3.452
62	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135848	3.159
63	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135849	3.452
64	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135850	3.159
65	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135851	3.159
66	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135852	3.452
67	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135853	3.159
68	РАБ.КОЖНА ФОТЕЉА БФ	135854	3.452
69	КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА Д	135855	37.174
70	ПЛАКАР СО ЛИЗГАЧКИ В	135856	26.641
71	КОМОДА ДФ 1302 ТОП Д	135857	7.855
72	КОМОДА ДФ 1302 ТОП Д	135858	7.855
73	КЛИМА УРЕД ЛГ 5,3 КЊ	135859	5.476
74	КАНЦЕЛАРИСКО БИРО	135860	2.598
75	ОРМАР СО 2 ЛИЦА	135862	853
76	ЕЛЕКТРИЧЕН КОТЕЛ 36К	135865	6.272
77	КУЈНСКИ ЕЛЕМЕНТ ДВОК	135866	1.114
78	ВИСЕЧКИ ЕЛЕМЕНТ 40/9	135867	526
79	КУЈНСКИ ЕЛЕМЕНТ ДВОК	135868	1.114
80	КУЈНСКИ ЕЛЕМЕНТ ДВОК	135869	1.114
81	КУЈНСКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА А	135870	594
82	РАБОТЕН ЕЛЕМЕНТ СО Ф	135871	6.174
83	ШПОРЕТ СО ВГРАДЕНА П	135872	2.991
84	КУЈНСКИ ЕЛЕМЕНТ ЗА А	135873	594
85	КЛИМА УРЕД КВАДРО	135874	2.675
86	РАБ.ФОТЕЉА	135875	314
87	РАБ.ФОТЕЉА	135876	314
88	РАБ.ФОТЕЉА	135877	314
89	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4770	135878	748
90	ПУЛТ/ГОВОРНИЦА/ПОМОШ	135879	29.905
91	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА Г-3 Б-13	135881	183

92	РАБОТНА СТОЛИЦА БК	135882	219
93	РАБ.ФОТЕЉА	135883	314
94	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	135885	853
95	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135886	557
96	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135887	557
97	АДМИН.ОРМАР 200/55/4	135889	1.331
98	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА Г-3 Б-13	135897	183
99	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА Г-3 Б-13	135938	183
100	АДМИН.ПЛАКАР 70/210/	135963	11.079
101	ПЛАКАР АРХИВСКИ СО В	135964	10.405
102	КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА 1	135965	3.129
103	РАБ.БИРО СО ПОЛУКРУЖ	135966	10.146
104	РАБ.ФОТЕЉА СО РАКОНА	135967	4.214
105	ПОМОШ.РАБ.БИРО	135968	2.676
106	ПЛАКАР АРХИВСКИ СО В	135970	7.450
107	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	135971	1.926
108	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135972	3.159
109	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135973	3.159
110	ФОТЕЉА ЗА СТРАНКИ СО	135974	5.018
111	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135975	3.159
112	КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА	135976	4.020
113	КЛИМА УРЕД НЈМН 18РЦ	135977	4.745
114	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	135978	50
115	КЛУБСКА МАСА 110/55/	135979	305
116	РАБ.ФОТЕЉА	135980	314
117	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	135981	710
118	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135982	557
119	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135983	557
120	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135984	557
121	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135985	557
122	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135986	557
123	ГАРДЕРОБЕР ФУРНИРАН	135987	557
124	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	135988	105
125	КЛУБСКА МАСА ХРАСТ Ц	135990	223
126	КЛУБ ФОТЕЉА ЗА СТРАН	135991	355
127	КЛУБ ФОТЕЉА ЗА СТРАН	135992	355
128	РАБ.ФОТЕЉА КОЖНА БФ	135993	3.452
129	ФОТЕЉА ЗА СТРАНКИ СО	135994	5.018
130	РАБ.ФОТЕЉА КОЖНА БФ	135995	3.452
131	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	135996	3.159
132	РАБ.ФОТЕЉА КОЖНА БФ	135997	3.452
133	РАБ.ФОТЕЉА КОЖНА БФ	135998	3.452
134	РАБ.ФОТЕЉА КОЖНА БФ	135999	3.452
135	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА Г-3 Б-13	136000	183
136	КОНФЕРЕНЦИСКА КРУЖНА	136001	10.140
137	ЦЕНТРАЛНА КОНФЕРЕНЦИ	136002	24.336
138	КЛИМА УРЕД ФО-Д224ЛГ	136003	7.407
139	КЛИМА УРЕД ФО-Д224ЛГ	136004	7.407
140	РАБ.СТОЛИЦА	136013	172
141	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4770	136014	748
142	РАБ.ФОТЕЉА	136015	314
143	РАБ.ФОТЕЉА	136016	314
144	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136021	748
145	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136022	748
146	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136023	748

147	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136026	710
148	КОМП.БИРО 100/64/75	136030	1.675
149	ФОТЕЉА	136031	1.100
150	РАБ.БИРО	136032	2.291
151	РАБ.ФОТЕЉА КОЖНА БФ	136033	3.452
152	КОМП.БИРО 100/64/75	136034	1.675
153	ВИТРИНА 90/50/87	136036	2.679
154	КОНФЕРЕНЦИСКА МАСА 1	136037	1.070
155	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	136038	1.053
156	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	136039	1.053
157	ФОТЕЉА	136040	1.053
158	ФОТЕЉА	136041	1.053
159	КОНФЕРЕНЦИСКА ФОТЕЉА	136042	1.503
160	ФОТЕЉА	136043	1.053
161	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136044	748
162	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136045	748
163	АДМИН.ОРМАР 200/80/5	136047	2.428
164	НАДГРАДБА 80/45/55	136048	1.078
165	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136049	2.758
166	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136050	2.758
167	НАДГРАДБА 80/50/55	136051	1.145
168	НАДГРАДБА 80/50/55	136052	1.145
169	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136053	2.619
170	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136054	2.619
171	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136055	2.619
172	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136056	2.619
173	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136057	2.619
174	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136058	2.619
175	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136059	2.619
176	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136060	2.619
177	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136061	2.619
178	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136062	2.619
179	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136063	2.619
180	КАНЦЕЛАРИСКИ ОРМАР 2	136064	2.619
181	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136065	2.619
182	НАДГРАДБА 80/45/55	136066	1.078
183	НАДГРАДБА 80/45/55	136067	1.078
184	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136068	107
185	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136071	1.675
186	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136077	1.675
187	КЛУБСКА МАСА 80/80/6	136079	1.033
188	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136082	748
189	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136084	748
190	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136086	1.675
191	РАБОТНА СТОЛИЦА ЛОНД	136087	1.359
192	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136089	1.675
193	РАБОТНА СТОЛИЦА ЛОНД	136091	1.359
194	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136092	1.675
195	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136094	1.675
196	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136097	1.675
197	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136098	2.619
198	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136099	2.619
199	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136100	2.619
200	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136101	2.619

201	АДМИН.ОРМАР 160/80/4	136102	2.334
202	АДМИН.ОРМАР 200/80/5	136103	2.567
203	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136104	2.758
204	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136105	2.758
205	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136106	2.619
206	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136107	2.619
207	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136108	2.758
208	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136109	2.758
209	НАДГРАДБА 80/45/55	136110	1.078
210	КОМП.БИРО 70/50/75	136112	1.148
211	АДМИН.ОРМАР 200/80/5	136113	2.567
212	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136114	710
213	РАБ.БИРО 140/80/75	136115	2.856
214	КЛУБСКА МАСА ХРАСТ Ц	136116	223
215	БИРО ПОДВ.КАС.СО ФИО	136118	2.582
216	КОМП.БИРО 70/50/75	136119	1.148
217	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136121	710
218	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136122	710
219	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136124	1.675
220	ПОМОШ.КОМПЈУТЕР.БИРО	136126	1.392
221	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136127	1.675
222	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136129	1.678
223	РАБОТНА СТОЛИЦА ЛОНД	136131	1.359
224	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136132	628
225	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136133	105
226	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136137	904
227	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136138	1.675
228	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136140	1.675
229	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136142	1.675
230	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136143	628
231	РАБОТНА СТОЛИЦА ЛОНД	136144	1.359
232	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136147	628
233	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136148	1.675
234	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136149	1.675
235	КОМП.БИРО 70/50/75	136152	1.148
236	КЛУБСКА МАСА 80/80/6	136154	1.033
237	КЛУБСКА МАСА 80/80/6	136155	1.033
238	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136157	1.675
239	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136163	1.675
240	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136167	1.675
241	КЛУБСКА МАСА 80/80/5	136168	823
242	КОМП.БИРО 70/50/75	136169	1.148
243	ФИОКАР 57/45/50	136172	1.042
244	ПОМОШ.КОМПЈУТЕР.БИРО	136174	1.392
245	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136176	628
246	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136177	1.675
247	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136179	2.758
248	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136180	2.619
249	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136181	2.619
250	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136182	3.261
251	НАДГРАДБА 80/45/55	136183	1.437
252	НАДГРАДБА 80/45/55	136184	1.078
253	НАДГРАДБА 80/45/55	136185	1.078
254	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136186	2.759
255	АДМИН.ОРМАР 200/80/5	136187	2.428

256	НАДГРАДБА 80/45/55	136188	1.078
257	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136189	1.675
258	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136190	904
259	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136193	1.675
260	КОМПЈУТ.БИРО 100/64/	136198	1.675
261	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136200	107
262	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136203	1.675
263	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136206	1.675
264	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136208	904
265	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136209	1.675
266	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136210	1.675
267	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136212	834
268	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136214	1.675
269	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136217	1.675
270	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136221	1.675
271	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136223	748
272	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136225	1.675
273	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136228	710
274	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4770	136229	748
275	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136230	710
276	КЛУБСКА МАСА	136232	284
277	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136233	748
278	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136234	2.826
279	АДМИН.ПЛАКАР 40/45/2	136235	2.256
280	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136236	2.826
281	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136239	1.675
282	КОМП.БИРО 70/50/75	136240	1.148
283	КЛУБСКА МАСИЧКА	136246	1.033
284	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136249	748
285	КОМП.БИРО 70/50/75	136251	1.148
286	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136252	1.675
287	КАНЦ.ОРМАР 200/80/45	136253	2.619
288	КАНЦ.ОРМАР 200/80/45	136254	2.619
289	КАНЦ.ОРМАР 200/80/45	136255	2.619
290	НАДГРАДБА 80/45/55	136256	1.078
291	НАДГРАДБА 80/45/55	136257	1.078
292	НАДГРАДБА 80/45/55	136258	1.078
293	КАНЦ.ОРМАР 200/80/45	136259	2.619
294	КАНЦ.ОРМАР 200/80/45	136260	2.619
295	КАНЦ.ОРМАР 200/80/45	136261	2.619
296	КАНЦ.ОРМАР 200/80/45	136262	2.619
297	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136263	3.483
298	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136264	3.483
299	НАДГРАДБА 80/45/55	136265	1.437
300	НАДГРАДБА 80/45/55	136266	1.437
301	НАДГРАДБА 80/45/55	136267	1.078
302	НАДГРАДБА 80/45/55	136268	1.078
303	НАДГРАДБА 80/45/55	136269	1.078
304	НАДГРАДБА 80/45/55	136270	1.078
305	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136271	3.483
306	НАДГРАДБА 80/45/55	136272	1.437
307	АДМИН.ПЛАКАР 40/45/2	136273	2.550
308	НАДГРАДБА 40/45/45	136274	1.091
309	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136275	3.008
310	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136276	3.483

311	НАДГРАДБА 80/45/55	136277	1.437
312	НАДГРАДБА 80/45/55	136278	1.438
313	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136279	1.675
314	КОМП.БИРО 70/50/75	136282	1.148
315	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136283	1.675
316	КОМП.БИРО 70/50/75	136284	1.148
317	КЛУБСКА МАСА ХРАСТ П	136295	223
318	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136297	1.675
319	КЛУБСКА МАСА	136300	284
320	КЛУБСКА МАСА 80/80/6	136303	1.033
321	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136306	710
322	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136307	1.675
323	БИРО ПОДВ.КАС.СО ФИО	136308	1.961
324	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	136309	1.317
325	ФИОКАР 57/45/50	136310	1.042
326	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136313	1.675
327	КОМП.БИРО 70/50/75	136315	1.148
328	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136318	1.675
329	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136319	1.675
330	КЛУБ ФОТЕЉА	136322	355
331	КЛУБ ФОТЕЉА	136323	355
332	РАБОТНА СТОЛИЦА БК	136325	219
333	РАБОТНА СТОЛИЦА БК	136326	219
334	КАРТОТЕЧЕН ОРМАР КО	136327	142
335	КАРТОТЕЧЕН ОРМАР КО	136328	142
336	КАРТОТЕЧЕН ОРМАР	136329	142
337	КАРТОТЕЧЕН ОРМАР	136330	142
338	КАРТОТЕЧЕН ОРМАР	136331	142
339	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	136333	767
340	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	136334	767
341	КЛУБ ФОТЕЉА ПОЛО МС	136335	767
342	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	136336	767
343	КЛУБ ФОТЕЉА ПОЛО МС	136337	767
344	КЛУБСКА МАСА	136338	648
345	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136339	1.675
346	КОНФЕРЕНЦ.КОЖНА ФОТЕ	136341	3.159
347	РАБОТНО БИРО	136342	1.028
348	РАБОТНО БИРО	136345	1.028
349	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136346	3.674
350	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136347	3.674
351	АДМИН.ПЛАКАР 80/40/2	136348	3.309
352	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136349	3.674
353	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136350	3.674
354	КОНФЕРЕНЦИСКИ КОЖЕН	136352	1.872
355	КОНФЕРЕНЦИСКИ КОЖЕН	136353	1.872
356	КОНФЕРЕНЦИСКИ КОЖЕН	136354	1.872
357	КОНФЕРЕНЦИСКИ КОЖЕН	136355	1.872
358	КОНФЕРЕНЦИСКИ КОЖЕН	136356	1.872
359	КОНФЕРЕНЦИСКИ КОЖЕН	136357	1.872
360	ПОМОШ.КОМПЈУТЕР.БИРО	136358	2.359
361	СЕКМЕНТ 80/64/75	136359	770
362	РАБ.БИРО 160/80/75	136360	2.084
363	КОЖНА ФОТЕЉА СО ТРКА	136362	1.929
364	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136364	3.674
365	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136365	3.674

366	АДМИН.ПЛАКАР 80/40/2	136366	3.309
367	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136367	3.674
368	АДМИН.ПЛАКАР 90/40/2	136368	3.674
369	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136369	3.202
370	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА Г-3 Б-13	136370	183
371	РАЦК ОРМАР 42У	136375	990
372	ПОМОШ.КОМПЈУТЕР.БИРО	136383	1.392
373	РАБОТНА СТОЛИЦА	136384	172
374	РАБОТНА СТОЛИЦА	136385	172
375	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	136394	1.317
376	МЕТАЛЕН РЕГАЛ Х2	136396	436
377	АДМИН.ПЛАКАР 80/40/2	136397	2.736
378	АДМИН.ПЛАКАР 70/40/2	136398	2.715
379	АДМИН.ПЛАКАР 80/40/2	136399	2.736
380	АДМИН.ПЛАКАР 80/40/2	136400	2.736
381	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136401	3.576
382	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136402	3.576
383	КЛУБСКА МАСИЧКА	136405	1.224
384	РАБОТНА СТОЛИЦА ЛОНД	136408	1.359
385	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	136409	1.949
386	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136410	834
387	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136411	710
388	ПОТПИРКА ЗА ТЕЛЕФОН	136414	132
389	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136415	107
390	РАБОТНА СТОЛИЦА ЛОНД	136416	1.359
391	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136417	710
392	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136419	107
393	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136420	2.826
394	НАДГРАДБА 80/45/55	136421	1.230
395	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136422	2.826
396	НАДГРАДБА 80/45/55	136423	1.230
397	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136424	2.826
398	НАДГРАДБА 80/45/55	136425	1.230
399	ГАРДЕРОБЕН ПЛАКАР 20	136426	2.572
400	НАДГРАДБА 80/45/55	136427	1.230
401	КУЛНСКИ ЕЛЕМЕНТ	136428	1.292
402	КУЛНСКИ ЕЛЕМЕНТ	136429	1.292
403	РАБОТНА МАСА	136432	4.373
404	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136433	628
405	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	136434	1.874
406	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	136435	1.874
407	РАБОТНА МАСА	136438	4.373
408	РАБОТНА МАСА	136439	4.373
409	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136440	628
410	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	136441	1.874
411	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136442	853
412	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136443	853
413	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136449	2.617
414	РАБ.СТОЛИЦА	136450	198
415	РАБ.СТОЛИЦА	136451	199
416	РАБ.СТОЛИЦА	136452	198
417	РАБ.СТОЛИЦА	136453	198
418	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136454	710
419	КЛУБСКА МАСА УФ 200	136456	122
420	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136466	710

421	РАБОТНА СТОЛИЦА ЛОНД	136468	1.359
422	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136469	107
423	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136470	107
424	ОРМАРЧЕ СО НИКЛОВАНИ	136471	152
425	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136474	1.926
426	КАНЦЕЛАРИСКИ ПЛАКАР	136479	2.360
427	КАНЦЕЛАРИСКИ ПЛАКАР	136480	2.360
428	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136482	939
429	КЛУБСКА МАСА 60/60	136484	708
430	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА Г-3 Б-13	136486	183
431	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136487	853
432	ОРМАР	136488	528
433	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	136491	1.317
434	ОРМАР	136493	528
435	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136498	710
436	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136500	1.675
437	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136502	1.675
438	КОМП.БИРО 70/50/75	136503	1.148
439	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136507	107
440	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136511	1.675
441	КОМП.БИРО 70/50/75	136512	1.148
442	КОМПЈУТ.БИРО 100/64/	136513	1.675
443	КОМП.БИРО 70/50/75	136518	1.148
444	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136520	1.675
445	ОРМАР ОД ФУРНИР.ИВЕР	136529	1.558
446	КАНЦЕЛАРИСКИ ОРМАР	136530	528
447	ОРМАР СО 2 ЛИЦА	136533	853
448	КОМПЈУТ.БИРО 100/64/	136534	1.675
449	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136535	628
450	КЛУБСКА МАСА ХРАСТ Ц	136538	223
451	ОРМАР СО 2 ЛИЦА	136539	853
452	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136541	834
453	КОМПЈУТ.БИРО 100/64/	136542	1.675
454	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136544	1.677
455	КОМПЈУТ.БИРО 70/50/7	136546	1.148
456	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136552	1.675
457	КОМПЈУТ.БИРО 70/50/7	136554	1.148
458	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136556	710
459	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136559	710
460	КОМП.БИРО 100/64/75	136562	1.675
461	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136563	105
462	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136564	107
463	КОМП.БИРО 100/64/75	136565	1.675
464	КОМПЈУТ.БИРО 100/64/	136567	1.675
465	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136570	847
466	КОМП.БИРО 100/64/75	136573	1.675
467	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136574	853
468	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136576	853
469	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136578	853
470	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136579	853
471	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136581	853
472	КОМП.БИРО 70/50/75	136582	1.148
473	КОМП.БИРО 70/50/75	136583	1.148
474	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136587	710
475	КОМП.БИРО 100/64/75	136588	1.675

476	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136589	748
477	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136590	748
478	КЛУБСКА МАСА УФ 408	136591	294
479	ЧИВИЛУК ДРВЕН СТОЕЧК	136592	183
480	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136594	847
481	КОМП.БИРО 100/64/75	136595	1.675
482	КОМП.БИРО 100/64/75	136597	1.675
483	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136603	853
484	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136604	853
485	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136605	853
486	ПЛАКАР АРХИВСКИ 160/	136606	1.558
487	ОРМАР СО ДВЕ ЛИЦА	136607	853
488	ДОД.ПЛАКАР ОД ФУР.ИВ	136609	1.038
489	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	136611	183
490	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136614	1.675
491	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136616	710
492	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136617	710
493	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136619	748
494	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136621	748
495	НАДГРАДБА 55/80/45	136622	1.078
496	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136623	2.619
497	НАДГРАДБА 80/45/55	136624	1.078
498	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136625	2.619
499	ГАРДЕРОБЕН ПЛАКАР 21	136626	2.131
500	НАДГРАДБА 80/45/55	136627	1.078
501	АДМИН.ОРМАР 200/80/4	136628	2.619
502	НАДГРАДБА 80/45/55	136629	1.076
503	НАДГРАДБА 80/45/55	136630	1.078
504	НАДГРАДБА 80/45/55	136632	1.078
505	АДМИН.ОРМАР 200/80/5	136633	2.428
506	КОМП.БИРО 100/64/75	136637	1.675
507	КОМП.БИРО 70/50/75	136638	1.148
508	КОМП.БИРО 100/64/75	136640	1.675
509	КОМП.БИРО 100/64/75	136644	1.675
510	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136645	710
511	КОМП.БИРО 70/50/75	136646	1.148
512	КОМП.БИРО 100/64/75	136647	1.675
513	КОМП.БИРО 100/64/75	136654	1.675
514	КОМПЈУТЕРСКО БИРО 10	136655	1.675
515	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136657	628
516	КОМП.БИРО 100/64/75	136658	1.675
517	КЛУБСКА МАСА 80/80/6	136660	1.033
518	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136664	628
519	КОМП.БИРО 100/64/75	136665	1.675
520	ГАРДЕРОБЕН ПЛАКАР 80	136666	2.805
521	АДМИН.ПЛАКАР 80/200/	136667	3.079
522	АДМИН.ПЛАКАР 80/200/	136668	3.079
523	АДМИН.ПЛАКАР 80/200/	136669	3.079
524	АДМИН.ПЛАКАР 80/200/	136670	4.563
525	АДМИН.ПЛАКАР 80/200/	136671	4.564
526	АДМИН.ПЛАКАР 80/200/	136672	4.564
527	АДМИН.ПЛАКАР 80/200/	136673	4.564
528	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136674	710
529	КОМП.БИРО 100/64/75	136676	1.675
530	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136679	748

531	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136680	748
532	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	136682	748
533	МАСА ЗА КОМПЈУТЕР	136683	800
534	КОМП.БИРО 100/64/75	136684	1.675
535	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136687	710
536	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136688	710
537	КОМП.БИРО 100/64/75	136691	1.675
538	КЛУБСКА МАСА УФ 200	136693	122
539	МАСА ЗА КОМПЈУТЕР	136696	800
540	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136697	710
541	КОМП.БИРО 100/64/75	136700	1.675
542	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136702	628
543	КОМП.БИРО 100/64/75	136703	1.675
544	РАБ.БИРО 140/80/75	136704	2.018
545	КОМП.БИРО 100/64/75	136705	1.675
546	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136707	105
547	ГАРДЕРОБЕН ПЛАКАР 20	136709	2.572
548	АДМИН.ПЛАКАР 40/45/2	136710	2.256
549	НАДГРАДБА 40/45/45	136711	1.091
550	НАДГРАДБА 80/45/55	136712	1.230
551	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136713	2.826
552	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136714	2.826
553	НАДГРАДБА 80/45/55	136715	1.230
554	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136716	2.826
555	НАДГРАДБА 80/45/55	136717	1.230
556	НАДГРАДБА 80/45/55	136718	1.230
557	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136719	2.826
558	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136720	2.826
559	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136721	2.826
560	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136722	628
561	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136723	710
562	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136726	710
563	ПОМОШНА РАБ.МАСА 100/6	136727	1.874
564	КОМП.БИРО 100/64/75	136728	1.675
565	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136729	834
566	РАБ.МАСА СО ЕЛ.ТРКАЛ	136730	3.498
567	КОМП.БИРО 100/64/75	136731	1.675
568	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136733	834
569	КОМП.БИРО 100/64/75	136736	1.675
570	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136738	1.475
571	ПОТПИРКА ЗА ТЕЛЕФОН	136739	132
572	КОМП.БИРО 70/50/75	136742	1.148
573	КОМП.БИРО 100/64/75	136743	1.675
574	КОМП.БИРО 100/64/75	136745	1.675
575	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136749	3.203
576	АДМИН.ПЛАКАР 80/45/2	136750	3.202
577	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	136751	183
578	ПОМОШ.КОМПЈУТЕР.БИРО	136752	1.675
579	ФИОКАР 57/40/50	136754	1.042
580	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	136756	710
581	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136757	1.475
582	РАБОТНА СТОЛИЦА	136758	172
583	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136786	847
584	РАБ.БИРО 160/80/75	136797	2.089
585	РАБ.БИРО 160/80/75	136801	2.089

586	РАБ.БИРО 160/80/75	136804	2.089
587	КОМОДА 120/45/75	136838	1.996
588	КОМОДА 80/45/80	136841	1.633
589	КОМОДА 80/45/80	136845	1.633
590	КОМОДА 80/45/80	136851	1.633
591	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136864	107
592	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136866	628
593	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136887	834
594	КЛУБСКА МАСА 80/80/4	136892	864
595	КЛУБСКА МАСА 80/80/4	136902	864
596	РАБ.БИРО 140/80/75	136903	2.019
597	ПОЛУКРУЖЕН СЕГМЕНТ	136905	1.287
598	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	136906	1.298
599	РАБ.БИРО 208/80/75	136912	2.235
600	МАСА ЗА СТРАНКИ 80/8	136913	1.224
601	РАБ.ФОТЕЉА КОЖНА БФ	136916	3.452
602	КОЖНА ФОТЕЉА	136919	3.324
603	КОНФЕРЕНЦИСКО БИРО 2	136920	2.670
604	КОНФЕРЕНЦИСКА ФОТЕЉА	136921	1.503
605	КОНФЕРЕНЦ.ФОТЕЉА ЛХ1	136922	1.503
606	РАБ.БИРО 160/80/75	136926	2.089
607	КЛУБСКА МАСА 64/64/4	136933	648
608	РАБ.БИРО 160/80/75	136935	2.089
609	КОНФЕРЕНЦИСКО БИРО 2	136939	2.670
610	РАБ.БИРО 208/80/75	136940	2.235
611	МАСА ЗА СТРАНКИ 80/8	136942	1.224
612	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	136945	3.159
613	КОНФЕРЕНЦИСКА ФОТЕЉА	136947	1.503
614	КОНФЕРЕНЦИСКА ФОТЕЉА	136948	1.503
615	КОНФЕРЕНЦИСКА ФОТЕЉА	136949	1.503
616	КОНФЕРЕНЦИСКА ФОТЕЉА	136951	1.503
617	КОМОДА 160/45/100	136957	2.403
618	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	136966	834
619	ФИОКАР 57/45/50	136968	1.042
620	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136973	107
621	ТЕЛЕФОНСКО МАСИЧЕ	136985	107
622	КЛУБ МАСА 80/80/45	136994	864
623	РАБ.БИРО 140/80/75	137004	2.856
624	ПОМОШЕН ЕЛЕМЕНТ	137005	1.292
625	ПОДВИЖЕН ФИОКАР 63/4	137009	1.015
626	РАБ.БИРО 140/80/75	137010	2.018
627	ПОЛУКРУЖЕН СЕГМЕНТ	137011	1.287
628	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	137012	1.298
629	ПОДВИЖЕН ФИОКАР 63/4	137015	1.015
630	РАБ.БИРО 160/80/75	137016	1.477
631	КЛУБСКА МАСА 80/80/4	137018	864
632	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137036	598
633	КЛУБСКА МАСА 80/80/4	137040	864
634	КЛУБСКА МАСА 80/80/4	137060	864
635	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137071	834
636	КЛУБСКА МАСА 80/80/4	137086	864
637	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА Г-3 Б-13	137101	183
638	КАНЦЕЛАРИСКИ ПЛАКАР	137103	1.571
639	ФОТЕЉА 4771 КВ-1	137113	710
640	КАНЦЕЛАРИСКИ ПЛАКАР	137114	1.551

641	КЛУБСКА МАСА 60/60/4	137128	464
642	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137138	628
643	ФИОКАР 57/45/50	137140	1.042
644	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	137143	748
645	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	137144	748
646	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	137145	748
647	КЛУБ МАСА	137174	648
648	КЛУБСКА МАСА	137176	648
649	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137189	1.475
650	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137197	1.359
651	КЛУБСКА МАСА 80/80/5	137209	840
652	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137223	628
653	ПОМОШ.РАБ.МАСА 100/6	137227	1.298
654	КЛУБСКА МАСА	137243	648
655	КЛУБ ДВОСЕД	137245	4.562
656	АДМИН.ПЛАКАР 200/80/	137349	4.056
657	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137369	834
658	КЛУБСКА МАСА	137374	648
659	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКА	137401	183
660	КЛУБСКА МАСА	137409	648
661	ПОЛУФОТЕЉА Ф1604	137419	386
662	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137420	2.280
663	КЛУБСКА МАСА	137476	648
664	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137486	834
665	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137490	598
666	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137502	598
667	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137519	628
668	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137520	774
669	ПОЛУКРУЖЕН СЕГМЕНТ	137521	1.287
670	РАБ.БИРО 140/80/75	137523	2.856
671	ДИРЕКТОРСКА ФОТЕЉА	137524	2.271
672	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137525	283
673	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137526	283
674	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137527	283
675	КЛУБ ФОТЕЉА	137532	556
676	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ 18	137533	1.607
677	НИЗОК ПЛАКАР 80/40/7	137540	885
678	НИЗОК ПЛАКАР 80/40/7	137542	885
679	ФИОКАР 63/44/60	137545	1.282
680	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137547	1.949
681	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ 18	137556	1.607
682	НИЗОК ПЛАКАР 80/40/9	137559	957
683	НИЗОК ПЛАКАР 80/40/9	137560	957
684	НИЗОК ПЛАКАР 80/40/9	137561	957
685	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137562	1.949
686	МАСА ЗА СОСТАНОЦИ 18	137569	1.607
687	ПОМОШ.РАБ.МАСА 160/4	137573	1.677
688	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137575	1.949
689	КЛУБСКА МАСА 50/50/5	137587	854
690	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137590	1.949
691	ФИОКАР 40/58/58	137591	833
692	ФИОКАР 40/58/58	137594	833
693	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137596	1.949
694	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	137597	748
695	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137600	1.949

696	ФИОКАР 40/58/58	137601	833
697	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137604	1.949
698	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137628	1.467
699	РАБ.БИРО 140/80/75	137634	2.857
700	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	137637	50
701	РАБ.БИРО 140/80/75	137641	2.856
702	ПОДВИЖЕН ФИОКАР 63/4	137642	1.015
703	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137654	1.949
704	БИРО СО ФИОКАР	137657	1.961
705	КОМПЈУТЕРСКО БИРО	137660	1.949
706	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137672	1.053
707	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137673	1.053
708	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137674	1.053
709	ФОТЕЉА	137675	1.053
710	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137676	1.053
711	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137677	1.053
712	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	137678	3.159
713	КОНФЕР.МАСА 200/80/7	137683	1.220
714	ФИОКАР 40/58/58	137690	833
715	ДРВЕНА ЗАКАЧАЛКАГ-3 Б-13	137693	183
716	КЛУБСКА МАСА ТРЕНД 1	137694	526
717	ФИОКАР 40/58/58	137703	833
718	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137704	1.082
719	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137705	834
720	ФИОКАР 40/58/58	137707	833
721	ФИОКАР 40/58/58	137708	833
722	ФИОКАР 40/58/58	137717	833
723	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137726	1.377
724	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137727	1.378
725	БИРО ПОДВ.КАС.СО ФИО	137728	1.961
726	МЕТАЛЕН ЧИВИЛУК	137735	76
727	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137742	834
728	ФИОКАР 40/58/58	137746	833
729	ФИОКАР 63/44/60	137753	1.283
730	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	137764	1.049
731	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137779	598
732	МАСИЧКА ТРЕНД 60/60	137780	663
733	МАСИЧКА ТРЕНД 60/60	137786	663
734	ФИОКАР 40/58/58	137824	833
735	ФИОКАР 63/44/60	137833	1.283
736	ФИОКАР 63/44/60	137835	1.283
737	ФИОКАР 63/44/60	137840	1.283
738	ФИОКАР 63/44/60	137854	1.283
739	ФИОКАР 63/44/60	137858	1.283
740	МЕТАЛНА ЗАКАЧАЛКА	137869	50
741	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137875	1.082
742	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137878	1.079
743	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137879	1.078
744	КЛУБСКА МАСА 60/60/6	137880	689
745	ФИОКАР 63/44/60	137883	1.283
746	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137887	1.078
747	КЛУБСКА ФОТЕЉА	137888	1.078
748	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	137914	834
749	КЛУБСКА МАСА 80/80/5	137919	823
750	АДМИН.ПЛАКАР	137921	2.435

751	РАБ.БИРО 145/120 СО	137973	3.773
752	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	137975	3.159
753	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137976	1.053
754	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137977	1.053
755	ФОТЕЉА Ф 2204 Е	137978	1.053
756	КОНФЕР.КОЖНА ФОТЕЉА	137979	3.159
757	РАБ.БИРО 140/80/75	138003	2.018
758	РАБ.БИРО 160/80/75	138010	2.089
759	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	138020	834
760	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	138025	598
761	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	138029	904
762	СТОЕЧКА ЗАКАЧАЛКА	138052	138
763	СТОЕЧКИ ЧИВИЛУК	138053	142
764	КОМОДА 95/50/75	138131	3.189
765	РАБ.БИРО 140/80/72	138134	2.857
766	ФИОКАР 63/44/60	138135	1.283
767	КОМОДА 95/50/75	138139	3.189
768	РАБ.БИРО 140/80/72	138148	1.967
769	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	138149	628
770	РАБ.БИРО 140/80/72	138150	1.967
771	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	138153	598
772	ФИОКАР 40/50/59	138180	790
773	РАБ.СТОЛИЦА ЛИФТОМАТ	138188	834
774	МАСИЧКА МОНД 60/60	138192	401
775	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	138208	767
776	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	138210	767
777	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	138211	767
778	КЛУБСКА ФОТЕЉА 4040	138212	748
779	КЛУБ ФОТЕЉА ПОЛО ГС	138213	878
780	КЛУБСКА ФОТЕЉА ПОЛО	138214	878
781	ДОДАТОК НА БИРО	138440	38.678
782	ПЛАКАР СО ЛИЗГАЧКИ В	138446	21.341
783	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138673	944
784	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138674	943
785	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138675	943
786	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138676	943
787	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138677	943
788	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138678	943
789	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138679	944
790	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138680	943
791	ТЕЛЕФОН ОПТИСЕТ СТАН	138681	1.015
792	СКАЛИ ДРВЕНИ ПРОТИВПОЖАРНИ	138706	102
793	ФИОКАР 63/44/60	138909	1.283
794	ПП АПАРАТ С6	150104	983
795	ПП АПАРАТ С6	150105	983
796	ПП АПАРАТ С6	150106	983
797	ПП АПАРАТ С9	150112	1.290
798	ПП АПАРАТ С9	150113	1.290
799	ПП АПАРАТ С9	150114	1.290
800	ПП АПАРАТ СО2-5	150123	2.193
801	ПП АПАРАТ СО2-5	150124	2.193
			1.771.392

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест, на Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија склучува договор со заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9414/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3715.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижност сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објект кој се наоѓа на Бул. „Никола Карев“, Скопје на КП бр. 1190, КО Гази Баба.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9471/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3716.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БАЗНА СТАНИЦА ЗА МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА КО ПОДАРЕШ, ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија КО Подареш, општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
882/1-дел	Подареш	Уши	нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				121,14м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9537/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3717.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДБИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА КО БЕРОВО ВОН ГРАД, ОПШТИНА БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на градби за производство на енергија со намена Е2-комунална супраструктура КО Берово вон град, општина Берово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3300	Берово вон град	Котачина	ливада	3
3301	Берово вон град	Котачина	нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				11513m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9601/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3718.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ДЕБАР

Член 1

Се дава согласност Бењамин Руси да се именува за Почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Дебар.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9621/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3719.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА

Член 1

Република Косово отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Струга.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9625/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3720.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ДЕБАР

Член 1

Република Косово отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Дебар.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9627/1
6 ноември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3724.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОРИЗАРИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ОРИЗАРИ, ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка Урбанистички план за село Оризари за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервис, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Оризари, општина Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 63023м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
74/2	Оризари	Банова чука	пасиште	4
74/3	Оризари	Банова чука	пасиште	4
74/1 дел	Оризари	Банова чука	пасиште	4
227	Оризари	Долги рид село	овоштарник	3
222	Оризари	Долги рид	нива	6
40 дел	Оризари	Радословци	пасиште	0
6011	Оризари	Ул. 8	пасиште	5
720 дел	Оризари	Белиот камен	нива	6
721	Оризари	Белиот камен	пасиште	4
722	Оризари	Белиот камен	нива	7
723	Оризари	Белиот камен	нива	7
716	Оризари	Белиот камен	нива	7
717/1	Оризари	Белиот камен	нива	7
704	Оризари	Белиот камен	нива	7
703	Оризари	Белиот камен	пасиште	4
1302/1	Оризари	Падарница	Нива	5
1298	Оризари	Падарница	пасиште	4
2457	Оризари	Куново	градина	3
2402	Оризари	Куново	нива	6
2400/2	Оризари	Кочански дол	нива	2
2399	Оризари	Куново	нива	5
2378/1	Оризари	Куново	овоштарник	5
2397/1	Оризари	Куново	нива	6
2398/1	Оризари	Куново	нива	5
2679	Оризари	Соколовица	нива	3
2406	Оризари	Куново	нива	5
2400/1	Оризари	Кочански пат	нива	2
2401/1	Оризари	Куново	пасиште	3
2401/2	Оризари	Куново	пасиште	3
2407	Оризари	Куново	овоштарник	4
2404	Оризари	Куново	пасиште	3
2405	Оризари	Куново	пасиште	3
2408/1	Оризари	Куново	нива	4
2408/2	Оризари	Куново	нива	4
2409	Оризари	Куново	нива	4
2411	Оризари	Куново	пасиште	2
2413	Оризари	Куново	нива	3
2414	Оризари	Куново гумно	нива	3
2415	Оризари	Куново	нива	3
2416	Оризари	Куново	нива	3
2417	Оризари	Куново	нива	3
2419/2	Оризари	Куново	нива	3
2419/1	Оризари	Куново	градина	2
2419/3	Оризари	Куново	градина	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				181937м²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9632/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3725.

Врз основа на член 93 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА

Член 1

Се дава согласност Арсим Папранику да се именува за Почесен конзул на Република Косово во Република Македонија, со седиште во Струга.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9634/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3726.

Врз основа на член 43 став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И ГРАДЕЖНИШТВО ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ ГЕВГЕЛИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АДА“ С.МРЗЕНЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

1. Во Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво ПЕЛАГОНИЈА-ТИРИЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија на локалитетот „Ада“ с.Мрзенци, Општина Гевгелија бр.44-9144/1 од 16.10.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.193/18), во точката 1, табелата се менува и гласи:

”

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7627856	4558828
T-2	7627906	4558827
T-3	7627912	4558792
T-4	7627840	4558790
T-5	7627839	4558782
T-6	7627834	4558771
T-7	7627810	4558772
T-8	7627804	4558774
T-9	7627823	4558792

“

2. Во точката 2, бројот „0.004511“ се заменува со бројот „0.003064“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9899/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје Зоран Заев, с.р.

3727.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА
НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за надворешни работи се дава на времено користење, без надомест, недвижна ствар–деловен простор, со вкупна површина од 63,00 м2, кој се наоѓа на улица „Илинденска“ бр.36 (приземје), Скопје, на КП 9604, КО Центар 1, намена згради во останато стопанство, запишана во Имотен лист бр.41278, сопственост на Република Македонија, за период од три години од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-10017/1 6 ноември 2018 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, Зоран Заев, с.р.
---	---

3728.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), а во врска со член 3 од Одлуката за формирање на Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан („Службен весник на Република Македонија“ бр.202/18), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАВАЧ, КОНТАКТ –
ЛИЦА, КОМПОНЕНТНИ КОНТАКТ – ТОЧКИ,
ЧЛЕНОВИ И СЕКРЕТАР НА КООРДИНАТИВНО
ТЕЛО ЗА ГРАДЕЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА
РЕГИОНАЛНАТА ЕКОНОМСКА ОБЛАСТ ВО
ЗАПАДЕН БАЛКАН**

1. Во Координативно тело за градење и спроведување на Регионалната економска област во Западен Балкан се именуваат следните лица:

- Професор Ванчо Узунов, посебен советник во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија – претседавач;

- Бојан Маричиќ, посебен советник во Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија – член;

- Бети Јачева, директор во Министерството за надворешни работи – член – контакт лице;

- Елена Грабул, началник на одделение во Министерството за надворешни работи – член – контакт лице;

- Крум Ефремов, специјален советник во Министерството за надворешни работи – член;

- Филип Тосевски, соработник во Министерството за надворешни работи – член;

- Зорица Смилева, раководител на одделение во Министерството за економија – член –компонентна контакт точка;

- Блерим Златку, државен советник во Министерството за економија – член;

- Елена Манчева, советник во Министерството за информатичко општество и администрација – член–компонентна контакт точка;

- Солза Ковачевска, државен советник во Министерството за информатичко општество и администрација – член;

- Билјана Трајковска, државен советник во Министерството за образование и наука, член–компонентна контакт точка;

- Мустафа Муслиу, советник во Министерството за образование и наука – член;

- Маја Барик, советник во Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економски ресори – член–компонентна контакт точка;

- Дане Јосифовски, советник во Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори – член;

- Стојне Данилова Иваноски, советник во Кабинетот на заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија, задолжен за економски прашања и за координација со економски ресори – член;

- Младен Фрчковски, советник во Министерството за труд и социјална политика – член;

- Јордан Симонов, раководител на одделение во Министерството за финансии – член;

- Нецати Куртиши, раководител на одделение во Министерството за финансии – член;

- Бисера Јарчевска, помлад соработник во Министерството за финансии – член;

- Драган Тилев, државен советник во Секретаријатот за европски прашања – член;

- Даница Насова Иванова, помошник раководител на сектор во Секретаријатот за европски прашања – член;

- Александар Зафировски, соработник во Секретаријатот за европски прашања – член;

- Златко Ветеровски, помошник директор во Царинската управа – член;

- Славица Кутиров, помошник директор во Царинската управа – член и

- Димитар Митревски, стручен соработник во Министерството за надворешни работи – член – секретар.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9306/2 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3729.

Врз основа на член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2018 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО АМСТЕРДАМ

1. Се именува Игор Тулевски за Почесен конзул на Република Македонија во Кралството Холандија, со седиште во Амстердам.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-9624/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3730.

Врз основа на член 38-а став (3) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16, 31/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ВОЗДУШНИОТ СООБРАЌАЈ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ДОМАШНИ И СТРАНСКИ ПРЕВОЗНИЦИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 2019-2022 ГОДИНА

1. Со оваа програма се определуваат средствата потребни за доделување финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници заради побрз развој на цивилното воздухопловство и формирање на поконкурентни и подостапни цени во воздушниот сообраќај за периодот од 1 март 2019 година до 1 март 2022 година во вкупен износ од 312.420.000.00 денари.

2. Финансиската поддршка од точка 1 на оваа програма се доделува согласно намените утврдени во член 38-а став (1) од Законот за воздухопловство.

3. Определувањето на финансиската поддршка од точка 1 на оваа програма се врши на начин и според критериуми утврдени согласно прописот од член 38-а став (5) од Законот за воздухопловство.

4. Средствата од точка 1 на оваа програма за 2019 година ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2019 година, раздел 130.01 – Министерство за транспорт и врски, потпрограма 20 – Сообраќај и комуникации, ставка 464 – разни трансфери во износ од осумдесет и шест милиони и седумстотини и осумдесет и три илјади денари (86.783.000,00) денари.

5. Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2020 година во износ од сто и четири милиони и сто четириесет илјади (104.140.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2020 година.

6. Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2021 година во износ од сто и четири милиони и сто четириесет илјади (104.140.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2021 година.

7. Проектираните средства од точка 1 на оваа програма за 2022 година во износ од седумнаесет милиони и триста педесет и седум илјади (17.357.000,00) денари ќе се обезбедат во Буџетот на Република Македонија за 2022 година.

8. За спроведувањето на оваа програма ќе се грижи Министерството за транспорт и врски.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа програма престанува да важи Програмата за определување средства потребни за доделување финансиска под-

дршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија на домашни и странски превозници за периодот од 2019-2021 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2018).

10. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 март 2019 година.

Бр. 44-9949/1 Претседател на Владата
6 ноември 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

3731.

По извршеното проверување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип бр. 44-8538/1 од 25.9.2018 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 182/18, направена е техничка грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА – УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Во табелата, во колоната „Број на примероци“, стои „2“, а треба да стои „3“, редоследно почнувајќи од број 1 до број 29.

Бр. 42-8538/2 Од Владата
7 ноември 2018 година на Република Македонија
Скопје

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

3732.

Врз основа на член 5 став 3 и член 13 став 1 алинеја 1 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018), Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатеv“ Скопје на седницата одржана на 08.11.2018 година, донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“

Член 1

Во Статутот на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатеv“ („Службен весник на Република Македонија“ број 56/2015), член 9 се менува и гласи:

„(1) Управниот одбор е орган на управување на Академијата и го сочинуваат девет члена.

(2) На првата конститутивна седница на Управниот одбор, на која се утврдуваат членовите и нивните заменици, се избира и претседател и негов заменик од редот на судиите и јавните обвинители, членови на Управниот одбор.“

Член 2

Во член 10 став (1), алинеја 4 се менува и гласи:

„ - формира Комисија за ревизија на одржаните испити;“

Член 3

Член 12 се менува и гласи:

„Директорот и заменикот на директорот ги именува Управниот одбор врз основа на јавен оглас што содржи:

- објава за именување на директор, односно заменик на директорот на Академијата;
- условите за именување согласно член 20 став 5 и став 6 од Законот;
- рокот за пријавување;
- потребни документи кон пријавата;
- начин на објавување на јавниот оглас;
- назнака за кое место се конкурира и
- работно време и адреса на која се доставуваат документите.“

Член 4

Член 13 се брише.

Член 5

Во член 14 кој станува член 13, бројот „12“ се заменува со бројот „7“.

Член 6

Член 15 станува член 14.

Член 7

Во член 16 кој станува член 15, во ставот (1) бројот „15“ се заменува со бројот „14“.

Член 8

Член 17 се брише.

Член 9

Член 18 станува член 16, се менува и гласи:

„Управниот одбор на Академијата, во рок од 8 дена од приемот на извештајот од Комисијата од член 14 од овој Статут, со мнозинство гласови донесува одлука за именување директор, односно заменик-директор на Академијата.“

Член 10

Членовите 19, 20, 21, 22, 23 и 24 стануваат членови 17, 18, 19, 20, 21 и 22.

Член 11

Во членот 25 кој станува член 23, во ставот (2) после зборовите „членовите на Управниот одбор“ запирката и зборовите „кои не се од редот на членовите по функција“ се бришат и се става точка.

Член 12

Член 26 кој станува член 24, се менува и гласи:

„Програмскиот совет е стручен орган на Академијата.“

Член 13

Во членот 27 кој станува член 25 ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Членовите на Програмскиот совет имаат право на надоместок за извршената работа, како и право на надоместок на патни и дневни трошоци, согласно со закон и подзаконските акти.“

Член 14

Членовите 28, 29, 30, 31, 32, 33 стануваат членови 26, 27, 28, 29, 30 и 31.

Член 15

Во член 34 кој станува член 32, ставовите (1) и (2) се бришат. Ставовите (3), (4) и (5) стануваат ставови (1), (2) и (3).

Член 16

Членовите 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 и 78 стануваат членови 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76.

Член 17

Оваа статутарна одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Академијата.

Бр. 02-329/3
8 ноември 2018 година
Скопје

Претседател
на Управен одбор,
Сапо Рајчев, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3733.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 12.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	30,179
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	31,788
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	35,495
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	34,739
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	28,484

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	67,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	69,00
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	64,50
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	53,00
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	35,133

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	66,50	66,00	65,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	68,50	68,00	67,50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	64,00	63,50	63,00
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	52,50	52,00	51,50

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890

б) Дизел гориво		ден/лит	3734.
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300	
в) Масло за горење		ден/лит	
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300	
г) Мазут		ден/кг	
- М-1 НС	до	0,740	

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит	
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,931	
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	22,017	
б) Дизел гориво		ден/лит	
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,136	
в) Масло за горење		ден/лит	
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,136	
г) Мазут		ден/кг	
- М-1 НС	до	0,100	

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 13.11.2018 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија.

Бр. 02-2170/1

12 ноември 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, постапувајќи по барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-17/18 од 29.10.2018 година на Друштво за угостителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за угостителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МИТ ГРУП СОЛАР“.

2. Лиценцата за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 12-17/18

6 ноември 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за угостителство, трговија и услуги МИТ ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. Железничка бр.50, Куманово

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 324.01.1/18

4. Датум на издавање на лиценцата

06.11.2018 година

5. Датум на важење на лиценцата

06.11.2053 година

6. Единствен матичен број – 7038615**7. Единствен даночен број – 4017015527905****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентра, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентра "МИТ ГРУП СОЛАР" на КП бр. 22693/1 КО Куманово м.в. Влашки рид, Сектор за катастар на недвижности Куманово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична енергија, и условите определени во лиценцата;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со правилата за пазар на електрична енергија;

- да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај

за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги да доставува извештајување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и оп-

ремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:

1. име на фотоволтаичен систем – МИТ ГРУП СО-ЛАР со инсталирана моќност до 21,06 kW;

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 од Агенција за Катастар;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2018 година,

- година на завршеток на градба - 2018 година,

- година на почеток на работа - 2018 година,

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.

4. податоци за опрема:

- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Поликристални панели 270W, JA Solar;

- број на фотоволтаични модули - 78 x 270,

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул :

- Моќност на модул: 270 W,

- Напон на модул: 31.31 V,

- Струја на модул: 8.67 A,

- Вкупна инсталирана моќност: 21,06 kW.

5. тип, производител и номинални податоци на инвертор – KOSTAL PIKO 20000 W – број на инвертори - 1;

- Номинални податоци на инвертор:

- Максимална моќност на инвертор: 1 x 20000 W

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450kWh/m2 годишно

7. очекувано производство на електрична енергија – 30537,00 kWh годишно.

3735.

Врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија, постапувајќи по барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-18/18 од 29.10.2018 година на Друштво за производство, трговија и услуги МАХАГОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, на седницата одржана на 6.11.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, трговија и услуги МАХАГОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „МАХАГОНИ СОЛАР“.

2. Лиценцата за производство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа Одлука.

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 12-18/18

6 ноември 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за производство, трговија и услуги МАХАГОНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште во Индустриска зона бб Доброшане, Куманово

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 323.01.1/18

4. Датум на издавање на лиценцата

06.11.2018 година

5. Датум на важење на лиценцата

06.11.2053 година

6. Единствен матичен број – 4569997

7. Единствен даночен број – 4017995103022

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “МАХАГОНИ СОЛАР” на КП бр. 782/1 КО Доброшане м.в. Индустриска, Сектор за катастар на недвижности Куманово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со производен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, како и правата и обврските на носителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична енергија, и условите определени во лиценцата;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со правилата за пазар на електрична енергија;

- да доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) преземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги да доставува извештување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика водни услуги, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

VI. Податоци за фотоволтаичен систем приклучен на дистрибутивна мрежа:

1. име на фотоволтаичен систем – МАХАГОНИ СОЛАР со инсталирана моќност до 21,6 kW;

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаичниот систем во размер 1:25000 од Агенцијата за Катастар;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2018 година,

- година на завршеток на градба - 15.09.2018 година,

- година на почеток на работа - 2018 година,

- проценет животен век на фотоволтаичниот систем - 35 години.

4. податоци за опрема:

- тип, производител и номинални податоци на фотоволтаичниот модул – Поликристални панели 270W, JA Solar ;

- број на фотоволтаични модули - 80 x 270,

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул :

- Моќност на модул: 270 W,

- Напон на модул: 31.31 V,

- Струја на модул: 8.67 A,

- Вкупна инсталирана моќност: 21,6 kW.

5. тип, производител и номинални податоци на инвертор – KOSTAL PIKO 20000 W – број на инвертори - 1;

- Номинални податоци на инвертор:

- Максимална моќност на инвертор: 1 x 20000 W

6. годишно сончево зрачење на таа локација – 1450kWh/m2 годишно;

7. очекувано производство на електрична енергија – 31320,00 kWh годишно;

3736.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за опре-

делување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:

- за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 24,52 ден/м³;
- за категорија останати во износ од 41,43 ден/м³.
- за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 25,92 ден/м³;
- за категорија останати во износ од 42,77 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2019 година.

УП1 бр. 08-130/17

7 ноември 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

3737.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА ОД РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:

- за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 4,62 ден/м³;
- за категорија останати во износ од 6,25 ден/м³.
- за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 4,75 ден/м³;
- за категорија останати во износ од 6,25 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2019 година.

УП1 бр. 08-131/17

7 ноември 2018 година

Скопје

Претседател,

Марко Бислимоски, с.р.

3738.

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на РМ“ бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), член 5 и 13 од Методологијата за определување на тарифите за водна услуга („Службен весник на РМ“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на ден 7.11.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА
ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА
ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА
ОД РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА**

1. На ЈКП Пролетер Ресен се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга прочистување на отпадни води и тоа:

- за 2019 година
- за категорија домаќинства во износ од 11,23 ден/м³;
- за категорија останати во износ од 15,84 ден/м³.

- за 2020 година
- за категорија домаќинства во износ од 11,86 ден/м³;
- за категорија останати во износ од 16,24 ден/м³.

2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:

- да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
- да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.

3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.

4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1.1.2019 година.

УП1 бр. 08-132/17
7 ноември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018205